

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА - 1

- ЗА УВОЗ НА ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ -

Прием на производи од други земји (член 51 од ЗОЗП)

Назив на закон: ЗАКОН ЗА ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО (ЗОЗП) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/2009, 53/2011, 149/2015, 39/2016 и 132/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/2021)

Сертификација на производи од увоз - Правилник за формата, содржината и образецот на сертификатот за сообразност на производство на органски производи со земјата увозник, како и начинот на издавањето и пропратната документација која ја придружува пратката со производи со органско потекло („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/19 стр. 2) Врз основа на член 51-а, став 3.

Обврски на контролно/сертификациско тело и субјектите - Правилник за формата, содржината и образецот на сертификатите дека производот, процесот на производство, подготовката или пуштањето во промет на истиот е во согласност со правилата и постапките утврдени со закон, како и на евиденцијата која ја водат субјектите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/19 стр. 5) Врз основа на член 48, став 3.

Надлежна инспекциска служба: Државен инспекторат за земјоделство

Податоци за субјектот на надзор

Полн назив на субјектот на надзор	
Седиште на субјектот на надзор	
Единствен матичен број на субјектот	
Шифра и назив на претежна дејност на субјектот на надзор	
Име/презиме на законски застапник на субјектот на надзор	

Податоци за инспекцискиот надзор

Датум и место на спроведување на надзорот	
Предмет на инспекциски надзор	
Име/презиме на инспекторот	

Број на член	Законска обврска / барање	Усогласеност	Број на член	Забелешка
Прием на производи од други земји (член 51 од ЗОЗП)				
(член 51-а став 1 од ЗОЗП)	Дали субјектот ги пријавил увезените органски производи на контролното/сертификациско тело за докажување на сообразноста на увезените производи со одредбите и прописите донесени врз основа на овој закон?	Да ☐ Не ☐ 5 бода	Член 58 Точка 12) не ги почитува одредбите од членот 51-а од овој закон	(член 3 од Правилник за формата, содржината и образецот на сертификатот за сообразност на производство на органски производи со земјата увозник, како и начинот на издавањето и пропратната документација која ја придружува пратката со производи со органско потекло субјектите (Сл.весник на РМ бр. 38/19)
(член 51-а став 2 од ЗОЗП)	Дали субјектот кој увезува производи со органско потекло ги пуштил во промет производите за кои контролното/сертификациско тело нема издадено сертификат за сообразност на производство на органски производи со земјата увозник?	Да ☐ Не ☐ 5 бода		
(член 51-а став 3 од ЗОЗП)	Дали субјектот поседува сертификатот за сообразност на органски производи од увоз?	Да ☐ Не ☐ 5 бода		Правилник за формата, содржината и образецот на сертификатот за сообразност на производство на органски производи со земјата увозник, како и начинот на издавањето и пропратната документација која ја придружува пратката со производи со органско потекло субјектите (Сл.весник на РМ бр. 38/19)

	Дали е обезбедена придружна документација за идентификација на извозникот и сите други обележја и броеви неопходни да се идентификува серијата со сертификатот од контрола за увоз од други земји субјектот превзема мерки на претпазливост за да се избегне ризик од загадување од недозволени супстанции и производи?	Да ☐ Не ☐ 5 бода		(член 3 став 2 од од <i>Правилник за формата, содржината и образецот на сертификатот за сообразност на производство на органски производи со земјата увозник, како и начинот на издавањето и пропратната документација која ја придружува пратката со производи со органско потекло субјектите</i> (Сл.весник на РМ бр. 38/19)
	Дали по доставувањето на пријавата за увезените органски производи со потребната документација е извршената стручна контрола од страна на контролното сертификациско тело?	Да ☐ Не ☐ 4 бода		(член 3 став 3 од <i>Правилник за формата, содржината и образецот на сертификатот за сообразност на производство на органски производи со земјата увозник, како и начинот на издавањето и пропратната документација која ја придружува пратката со производи со органско потекло субјектите</i> (Сл.весник на РМ бр. 38/19).
	Дали складирањето на производите од органско земјоделско производство се врши одвоено од производите од редовно производство?	Да ☐ Не ☐ 3 бода		
(член 45-а од ЗОЗП)?	Дали увезените органските производи ставени во промет, се во согласност со законот	Да ☐ Не ☐ 5 бода	Член 58 Точка 8) пушта во промет производи спротивно на членот 45-а од овој закон	
	Дали органските производи увезени од други земји се соодветно спакувани и затворени на начин кој спречува замена на содржината?	Да ☐ Не ☐ 3 бода	/	

(член 48 став 5 од ЗОЗП)	Дали субјектот за увезените производи од органско земјоделско производство води евиденција за увозот на органски производи, како и за извршените контроли?	Да ☐ Не ☐ 4 бода	Член 58-а 18) постапува спротивно на членот 48 став (2) од овој закон.	<i>Правилник за формата, содржината и образецот на сертификатите дека производот, процесот на производство, подготовката или пуштањето во промет на истиот е во согласност со правилата и постапките утврдени со закон, како и на евиденцијата која ја водат субјектите (Сл.весник на РМ бр. 38/19) (член 48 став 3 од ЗОЗП)</i>

Забелешка	ДА	НЕ
	Објасни:	

Потпис на инспекторот: _____

Потпис на увозникот: _____

Увозникот ги задоволува/ не ги задоволува (да се прецрта непотребното) превземените активности.